

Име и презиме	Ана Корубин - Алексоска
Звање	Научен советник – редовен професор
Позиција	Раководител на Одделението за генетика, селекција и семеконтрола
Адреса	„Кичевски пат“ бб, Прилеп
Тел./факс	070 308 473
e-mail	anakorubin@yahoo.com

### Кратко CV:

I. Датум и место на раѓање: 1.10.1957 г., Прилеп

### II. Универзитетско образование:

**1998 - Докторска дисертација:** „Наследување на некои морфолошки и квалитетни својства кај хибриди добиени со дијалелно вкрстување на тутунот (*Nicotiana tabacum L.*), Земјоделски факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

**1989 - Специјализација:** - “*Resistencia a Phytophthora parasitica var. Nicotianae en tabaco (Nicotiana tabacum L.)*”, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza

**1988 – Магистерска теза:** - „Придонес кон запознавањето на измените што настануваат на тутунската суровина во процесот на изработка на тутунско фолио“, Земјоделски факултет, Универзитет: Св. Кирил и Методиј-Скопје.

**1983 - Дипломска работа:** - „Технологија на производство на фолио во „Тутунски комбинат“ - Прилеп, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

### III. Научни, наставни и стручни активности:

#### Научни активности:

2005 – Научен советник

2001 – Виш научен соработник

1998 – Научен соработник

1990 – Асистент

1986 – Помлад асистент

#### Наставни активности:

2008 – редовен професор на постдипломските студии на НИТП

1998 – доцент на предметите:

- Систематика, класификација, типови и сорти на тутун;

- Математичко-статистички методи во научноистражувачката работа

**Стручни активности:**

**Членство во:**

- Совет, Наставнички совет и Научен совет на Институтот за тутун – Прилеп
- Друштвото за наука и уметност–Прилеп
- Сортна комисија од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија(2004-2005).
- Комисија за признавање и одобрување на сорти од поледелски и градинарски растенија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија (2013)
- Аprobациона комисија од Институтот за тутун-Прилеп ( 1990 – 1999-член, 2000 - 2007 – претседател).
- Модератор на групата за генетика и семепроизводство на 9 Хрватски симпозиум за земјоделство (фев. 2014)

**IV. Научноистражувачки активности:**

**- Публикации:**

- **Книга:** „Сорти тутун од Институтот за тутун-Прилеп“. Институт за тутун-Прилеп, Универзитет "Св. Климент Охридски"–Битола, 2004, (автор)
- **Практикум по генетика, селекција и семеконтрола на тутунот**, , Институт за тутун-Прилеп, Универзитет "Св. Климент Охридски"–Битола, 2004 (коавтор)

**- Авторство на сорти:**

- Коавтор на 2 сорти (Прилеп П-84 – ориенталска, Отља О-87-полуориенталска)
  - Автор на 4 ориенталски сорти (Прилеп Р 8-9/80, Прилеп 18-50/4, Јака 10-7/1, Џебел А 42/3)
- Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија како и во зборници од собири: 68**

**Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор): 58 (19 во Р. Македонија и 39 во странство)**

**- Проекти - Раководител**

- Еколошка и генетска варијабилност на бројот на листовите и приносот по страк кај тутунот (*Nicotiana tabacum* L.). Јуни, 2003
- Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно (h) дејство врз поважните квантитативни својства кај тутунот

**V. – Обуки:**

- Workshop "Self-Evaluation of Higher Educational Institutions in R. of Macedonia,  
Skopje, May 2002
- Obuka za INTERNOG PROVERAVAČA zasnovana na zahtevima standard ISO / IEC 17025 : 2006 (Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje I laboratorija za etaloniranje)  
Sertifikat: 020 – 51 – L – 046 / 13 (15.12.2013)